

СПЕКТАКУЛАРНА МАНИФЕСТАЦИЈА "СКОПЈЕ ОПЕН 2007" ВО УНИВЕРЗАЛНА САЛА ВО СКОПЈЕ

Култура

МУЗИКА

Овие танци се познати ширум светот и имаат многу приврзаници и во нашава земја.


Повеќе од 1.500 гледачи ја следеа оваа единствена танцова манифестација во Универзална сала во Скопје, но со оглед на тоа дека е од меѓународен карактер се емитуваше и се промовираше во сите земји од Европа, учеснички на овој меѓународен натпревар.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

МАГИЈАТА НА ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИТЕ ТАНЦИ

Традиционалната манифестација "СКОПЈЕ ОПЕН 2007", натпревар за латиноамерикански танци од меѓународен карактер, кој се одржа во Универзална сала, беше вистински спектакл достоин за почит. Танцовите двојки заблескаа со својата магија, грациозност, колоритни костими и со професионалните танчерски способности приредија вистинско уживање. Победници на годинашната меѓународна манифестација во категоријата возрасни се: прво место - Мати Пуро и Лаура Вимер од Финска; второ место - танцовиот пар Драган Филимоновиќ и Даринка Дивјак од Србија, а трето место, како и во категорија на Ана Делевиќ за постари младинци - Соња Илиќ и Бојан Лазаревски, исто така, од Србија.

Македонските танцови двојки имаа најдобар успех во категоријата стандардни танци за младинци, каде второ место освоија Ана Стојчева и Валентино Апостоловски, а седмо место постари младинци - Ивона и Антонио Недановски.



Овој натпревар им беше посветен и во чест на трагично загинатите, мега ѕвездата Тоше Проески и Ана Делевиќ. Публиката уживаше во настапот на повеќе од 150 танцови двојки од повеќе земји од Европа: Словенија, Италија, Австрија, Хрватска, Романија, Словачка, Русија, Украина, Турција, Бугарија, Грци-

ја, Србија, Црна Гора, Албанија и Македонија.

"СКОПЈЕ ОПЕН 2007", кој е вклучен во календарот за рејтинг турнири на листата на Меѓународната танцова спортска федерација (ИДСФ), беше под покровителство на град Скопје, а во организација на Танцовата спортска федерација на Македонија, Танцовиот клуб "Ритам плус" во соработка со маркетинг агенцијата "Старс Медиа".

"Годинашнава манифестација е во чест на трагичната, прерана смрт на нашата мега ѕвезда, нашето национално богатство Тоше Проески, човекот кој со својот ангелски глас ни го забавуваше секој ден од животот, а со својата хумана мисија, љубов и добрина сакаше на сите да ни влее верба дека и ова парче земја може да биде убаво место за живеење. Затоа, оваа манифестација му е посветена токму нему, на нашиот великан, кој вечно ќе живее во нашите срца, на неговото дело и мисија, зошто легендите се вечни. Со музика, низ магијата на латиноамериканските танци, да ја продолжиме неговата мисија градејќи го културно-уметничкиот живот во нашава земја", истакна Лидија Аневска од "Старс медиа".

Инаку, последниве десет години "СКОПЈЕ ОПЕН" се одржува во чест на Ана Делевиќ, членка на танцовиот клуб "Ритам плус", која пред десет години, на 14-годишна возраст, исто така, трагично го загуби својот млад живот во сообраќајна незгода. На тој начин им се оддава почит на оние на кои музиката и играта им беа сè во животот.